

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на ЈП СТРЕЖЕВО Битола бр.05-268/1 од 15 април 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-39/20 од 24 април 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 мај 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП СТРЕЖЕВО Битола за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП СТРЕЖЕВО Битола се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
 - за 2021 година во износ од 5,78 ден/м³.
 - за 2022 година во износ од 6,03 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 6,24 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 21,06%.
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 20,29%.
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 19,49%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 4,57 ден/м³.
 - максимална просечна тарифа 7,00 ден/м³.
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 4,81 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 7,26 ден/м³.
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 5,02 ден/м³.
 - максимална просечна тарифа 7,45 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП СТРЕЖЕВО Битола, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2021-2023 година бр.05-268/1 од 15 април 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-39/20 од 24 април 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП СТРЕЖЕВО Битола, ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ.
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП СТРЕЖЕВО Битола, во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.125.382
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основни средства	255.223
Трошоци за осигурување на основни средства	149.086
Бруто плати	13.360.509
Други услуги	620.443
Останати и вонредни трошоци	1.287.174
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	53.769
Вкупно оперативни трошоци	16.851.586

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	13.115.729	13.247.804	13.493.966
Амортизација	денари	20.763.156	21.012.725	21.236.096
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	2.884.356	3.861.640	3.443.430
Принос на регулирани средства	денари	4.789.489	3.902.065	3.016.823
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	38.668.374	38.162.594	37.746.885
Количина	м ³	4.242.000	4.116.000	4.074.000
Просечна тарифа	ден/м ³	8,55	8,80	8,90
Минимална просечна тарифа	ден/м ³	7,99	8,32	8,52
Максимална просечна тарифа	ден/м ³	9,12	9,27	9,27

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 април 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ЈП ВОДОВОД Битола на ден 30 април 2020 година достави мислење во врска со барањето на ЈП СРЕЖЕВО Битола за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 14 мај 2020 година на својата веб страницата го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП СРЕЖЕВО Битола за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Соопштението до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 18 мај 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	13.115.729	13.247.804	13.493.966
Амортизација	денари	12.505.024	13.099.896	13.913.513
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.576.627	2.110.824	1.882.225
Принос на регулирани средства	денари	4.084.790	3.529.547	2.946.365

Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	29.705.543	29.877.247	30.353.844
Количина	м ³	4.242.000	4.116.000	4.074.000
Просечна тарифа	ден/м ³	5,78	6,03	6,24
Минимална просечна тарифа	ден/м ³	4,57	4,81	5,02
Максимална просечна тарифа	ден/м ³	7,00	7,26	7,45

По извршената анализа на трошоците од базната 2019 година и податоците од бизнис планот, а имајќи ги во предвид и направените анализи на остварените приходи и трошоци на претпријатието за периодот 2015 – 2019 година, како и отстапувањата помеѓу планираните и остварените оперативни трошоци во овој период, Регулаторната комисија за енергетика за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 918.528 денари, за 2022 година изнесуваат 910.889 денари и за 2023 година изнесуваат 915.490 денари.
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 186.495 денари, за 2022 година изнесуваат 187.864 денари и за 2023 година изнесуваат 190.465 денари.
3. Трошоците за осигурување на основните средства се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 117.876 денари, за 2022 година изнесуваат 116.976 денари и за 2023 година изнесуваат 115.348 денари.
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 10.396.973 денари, за 2022 година изнесуваат 10.517.878 денари и за 2023 година изнесуваат 10.787.552 денари.
5. Другите услуги се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 401.296 денари, за 2022 година изнесуваат 399.575 денари и за 2023 година изнесуваат 398.432 денари.
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 1.042.288 денари, за 2022 година изнесуваат 1.061.975 денари и за 2023 година изнесуваат 1.033.455 денари.
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 52.273 денари, за 2022 година изнесуваат 52.647 денари и за 2023 година изнесуваат 53.224 денари.

Вредноста на основните средства и трошокот за амортизација за регулираниот период 2021-2023 се пресметани врз основа на утврдените вредности на основните средства и амортизацијата за 2019 и 2020 година од регулираниот период 2018-2020 година, соодветно зголемени за вредноста на новонабавените средства и нивната амортизација во периодот 2021-2023 година. Согласно процентот на реализација на одобрените инвестиции во 2018 и 2019 година од 54,66%, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година на ЈП Стрежево Битола му одобрува 54,66% од планираните инвестиции и нивната амортизација, прикажани во барањето.

Согласно направените анализи, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година ги утврди следните трошоци за амортизација:

Амортизацијата на основните средства со кои се врши водната услуга и кои се вклучени во минималната тарифа за водната услуга изнесува 6.252.512 денари за 2021 година, 6.549.948 денари за 2022 година и 6.956.757 денари за 2023 година.

Амортизацијата на основните средства со кои се врши водната услуга и која е вклучена во опсегот помеѓу минималната просечна и максималната просечна тарифа изнесува 6.252.512 денари за 2021 година, 6.549.948 денари за 2022 година и 6.956.757 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност согласно барањето на претпријатието се утврдени да изнесуваат 0 денари за секоја од трите години од регулираниот период.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за 2021 година изнесува 4.084.790 денари, за 2022 година 3.529.547 денари и за 2023 година 2.946.365 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на година во износ од 54,66% (согласно процентот на реализација на одобрените инвестиции во 2018 и 2019 година) и тоа за 2021 година во износ од 1.576.627 денари, за 2022 година во износ од 2.110.824 денари и за 2023 година во износ од 1.882.225 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението да изнесува 5,78 ден/м³ за 2021 година, 6,03 ден/м³ за 2022 година и 6,24 ден/м³ за 2023 година.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП СТРЕЖЕВО Битола ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението изнесува 21,06% за 2021 година, 20,29% за 2022 година и 19,49% за 2023 година.

ЈП СТРЕЖЕВО Битола при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и 50% од вкупната амортизација на основните средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, вкупната амортизација на основните средства и приносот на регулираните основни средства. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението ЈП СТРЕЖЕВО треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за сурова вода во крајната цена на водата за пиење која преку давателот на услугата за водоснабдување на населението се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Битола.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП СТРЕЖЕВО Битола да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-39/20
18 мај 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски